

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 227

22 септември 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
2820. Правилник за изменување на Правилникот за условите за ставање во промет на животни од видовите овци и кози (*).	2
2821. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придржуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*).	18
2822. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... Огласен дел.....	57 1-52

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**2820.**

Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЖИВОТНИ
ОД ВИДОВИТЕ ОВЦИ И КОЗИ (*)****Член 1**

Во Правилникот за условите за ставање во промет на животни од видовите овци и кози (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/13 и 93/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 203/19) Прилогот 5 се заменува со нов Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија.

Бр. 02 – 1308/4

Агенција за храна

17 септември 2020 година

и ветеринарство

Скопје

Директор,

Зоран Атанасов, с.р.

* Со овој правилник се врши усогласување со Имплементирачката Одлука на Комисијата 2016/2002 од 8 ноември 2016 година за измена на Прилог Е на Директивата на Совет 91/68/EЕЗ, Прилог III од Одлуката на Комисијата 2010/470/EU и Прилог II од Одлуката на Комисијата 2010/472/EU за ставање во промет и увоз во Заедницата на овци и кози и семе од животни од видовите овци и кози во однос на правилата за превенција, контрола и ерадикација на одредени трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии CELEX број 32016D2002.

ЕВРОПСКА УНИЈА
/EUROPEAN UNION

ОБРАЗЕЦ I
/MODEL I

"Прилог 5"

Ветеринарно здравствен сертификат за ставање во промет
/Intra trade certificate

<p>Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment presented</p>	I.1. Испраќач /Consignor				I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	I.2 а. Локален референтен број /Local reference No						
	Име /Name				I.3. Централен надлежен орган /Central competent authority							
	Адреса /Address				I.4. Локален надлежен орган /Local competent authority							
	Поштенски број /Postal code				I.5. Примач /Consignee	I.6. Бр. на поврзани оригинални сертификати /No (s) of related original certificates	Бр на придржани документи /No (s) of accompanying documents					
	Име /Name				I.7. Трговец /Dealer	Име /Name	Број на одобрение /Approval number					
	Адреса /Address				I.8. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.9. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.10. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.11. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	Поштенски број /Postal code				I.12. Место на потекло /Place of origin	Собирен центар о /Assembly centre	I.13. Место на дестинација /Place of destination	Собирен центар о /Assembly centre				
	Одгледувалиште о /Holding				Простории на трговец о /Dealer's premises	Број на одобрение /Approval number	Одгледувалиште о /Holding	Простории на трговец о /Dealer's premises				
	Име /Name				Име /Name	Број на одобрение /Approval number	Име /Name	Број на одобрение /Approval number				
	Адреса /Address				Поштенски број /Postal code	I.14. Место на натовар /Place of loading	Поштенски број /Postal code	I.15. Дата и време на поганье /Date and time of departure				
	Поштенски број /Postal code				Идентификација: /Identification:	Број (Броеви): /Number (s)	I.16. Средства за транспорт /Means of transport	I.17. Превозник /Transporter				
	Авион <input checked="" type="checkbox"/>	Брод <input checked="" type="checkbox"/>	Железнички вагон <input checked="" type="checkbox"/>	Other <input checked="" type="checkbox"/>	Име /Name	Адреса /Address	Број на одобрение /Approval number					
	Средство за патен сообраќај <input checked="" type="checkbox"/>	/Road vehicle	/Railway wagon	/Other	Поштенски број /Postal code	Земја членка /Member State						
	Идентификација: /Identification:				I.18. Опис на стоката /Description of commodity	I.19. Код на стоката (ЦН код) /Commodity code (CN code)						
Број (Броеви): /Number (s)				I.20. Количество /Quantity								

I.21.	I.22. Број на пакувања /Number of packages		
I.23. Бр. на пломба / контејнер Seal/Container No	I.24.		
I.25. Пратките се наменети за : /Commodities certified for:			
Колење <input checked="" type="checkbox"/> /Slaughter			
I.26. Пренош преку трета земја <input type="checkbox"/> /Transit through third country	I.27. Транзит преку земји членки <input type="checkbox"/> /Transit through Member States		
Трета земја /Third country	Земја членка /Member State		
Излезна точка /Exit point	Земја членка /Member State		
Влезна точка /Entry point	Земја членка /Member State		
I.28. Извоз <input type="checkbox"/> /Export	I.29. Проценето време на патување /Estimated journey time		
Трета земја /Third country			
Место на излез /Exit point			
I.30. План на патување /Route plan			
Да <input checked="" type="checkbox"/>	Не <input type="checkbox"/> /No		
I.31. Идентификација на стоките /Identification of the commodities			
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Официјална индивидуална ознака /Official individual identification	Возраст /Age	Пол /Sex

Европска Унија
/European Union

91/68/EU Овци/Кози за колење
91/68 EU Ovine/Caprine for
slaughter

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
<p>Јас допустишашот официјален ветеринар, потврдувам дека животните што се описаны погоре ги исполнуваат следниве барања: /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described above meet the following requirements:</p> <p>(¹) или /either [II.1. животните се родени и од нивното раѓање се одгледуваат на територијата на Унијата.] /The animals were born and have been reared since birth on Union territory.]</p> <p>(¹) или /or [II.1. животните се увезени од трета земја во согласност со Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 206/2010 на Комисијата најмалку 30 дена пред товарење] /The animals were imported from a third country in accordance with Commission Regulation (EU) No 206/2010 at least 30 days prior to loading.]</p> <p>II.2. Животните; /The animals;</p> <p>II.2.1. биле прегледани денес (во рок од 24 часа пред натовар) и не покажуваат клинички знаци на болест; /have been inspected today (within 24 hours prior to loading) and show no clinical sign of disease;</p> <p>II.2.2. не се животни кои треба да бидат уништени заради искоренување на заразни или инфективни болести; /are not animals which are to be destroyed under a scheme to eradicate a contagious or infectious disease</p> <p>II.2.3. доаѓаат од одгледувалиште кое е слободно од било каква официјална забрана од аспект на здравствена заштита, во последните 42 дена во случај на бруцелоза, во последните 30 дена во случај на бешнило, во последните 15 дена во случај на антраакс, и не биле во контакт со животни од одгледувалиште што не ги исполнувале овие услови; /come from a holding which has been free from any official prohibition on health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for the last 30 days in the case of rabies, for the last 15 days in the case of anthrax, and, have not been in contact with animals from holdings which did not comply with these conditions;</p> <p>II.2.4. не доаѓаат од одгледувалиште, ниту биле во контакт со животни од одгледувалиште кое се наоѓа во зона под заштита која е формирана согласно законодавството на Унијата и од која е забрането заминување на животните /do not come from a holding and have not been in contact with animals from holdings in a protection zone which has been set up under Union legislation and from which animals are prohibited from leaving;</p> <p>II.2.5. не се предмет на мерки на здравствена заштита на животните во согласност со законодавството на Унијата во однос на Шап и лигавка ниту пак биле вакцинирани против Шап и лигавка; /are not the subject of animal health measures pursuant to Union legislation on foot – and – mouth disease and have not been vaccinated against foot – and – mouth disease;</p> <p>II.3. врз основа на писмена изјава од страна на одгледувач или контролата на регистарот на одгледувалиште и документите за движење кои се чуваат во согласност со Регулативата на Советот (ЕС) бр 21/2004, особено деловите Б и В од Прилогот на таа Регулатива; /based on the written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular in Sections B and C of the Annex to that Regulation;</p> <p>II.3.1. животните остануваат на едно одгледувалиште на потекло во период од најмалку 21 ден, или на одгледувалиште на потекло од раѓање каде животните не се постари од 21 ден, а ниту еден чапункар увезен од трета земја не е воведен во поседување на потекло во текот на последните 30 дена, освен доколку тие животни не биле донесени во согласност со член 4а (2) од Директивата 91/68 / ЕЕЗ на Советот и /the animals have remained on a single holding of origin for a period of at least the last 21 days, or on the holding of origin since birth where the animals are less than 21 days old, and no bovine imported from a third country has been introduced into the holding of origin during the last 30 days, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a (2) of Council Directive 91/68/EEC, and</p> <p>(П) или /either останале на едно одгледувалиште на потекло во кое не е внесено ниту едно животно од видовите овци и кози, освен доколку тие животни се внесени во согласност со член 4а (1) од Директивата 91/68 / ЕЕЗ, во последните 21 ден /have remained on a single holding of origin into which no animals of the ovine or caprine species have been introduced, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a (1) of Directive 91/68/EEC, during the last 21 days;</p> <p>(II) или /or [Треба да бидат испратени директно од одгледувалиште во кланица на дестинација; /are to be consigned directly from a single holding to the slaughterhouse of destination</p> <p>II.4.1. животните биле транспортирани со користење на средства за превоз и чување кои претходно биле исчистени и дезинфекцирани со користење на официјално одобрено средство за дезинфекција на начин кој обезбедува ефикасна заштита на здравствениот статус на животните. /the animals were transported using means of transport and containment which had, before-hand, been cleansed and disinfected using an officially approved disinfectant, and in such a way as to provide effective protection of the animals health status.</p> <p>II.4.2. врз основа на официјалната документација која ја придржува пратката со животни кои се опфатени со овој ветеринарно здравствен сертификат, е предвидено да го започне патувањето на (внесете датум) (П) /based on the official documentation accompanying the animals., the consignment covered by this health certificate is due to start the journey on..... (insert date) (P).</p> <p>II.4.3. за време на контролата на животните опфатени со овој здравствен сертификат истите биле во добра здравствена состојба за да бидат транспортирани на предвиденото патување во согласност со одредбите на Регулативата на Советот (ЕС) /at the time of inspection the animals covered by this health certificate were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005 (II) (I).</p> <p>II.5. овој сертификат /this certificate</p> <p>(П) или /either [е валиден 10 дена од денот на спроведената инспекција на одгледувалиштето на потекло, или во одобрениот собирен центар или просториите на одобрениите трговец во земјата членка на потекло:] /is valid for 10 days from the date of inspection on the holding of origin, or in the approved assembly centre or approved dealer's premises in the Member State of origin.]</p> <p>(II) или /or истекува во согласност со член 9(6) од Директивата 91/68 ЕЕС на (внесете датум) (II) /expires in accordance with Article 9(6) of Directive 91/68/EEC on(insert date) (II)</p>		

Дел II : Сертификација
Part II : Certification

Европска Унија
/European Union

91/68/EU Овци/Кози за колење
91/68 EU Ovine/Caprine for slaughter

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
<p>Забелешки /Notes</p> <p>Дел I: /Part I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Точка I.19: Користете го соодветниот CN код под следниве наслови: 0104 10 или 0104 20. /Use the appropriate CN code under the following headings: 0104 10 or 0104 20. - Точка I.23: За контейнери или кутии, број на контейнерот и број на пломба (ако е применливо) мора да бидат вклучени. /For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) must be included. - Точка I.31: Систем за идентификација: Животните мора да имаат: Индивидуален број кој дозволува следливост наназад кон местото на потекло, во согласност со Регулатива на Советот (ЕК) бр. 21/2004. Identification system: The animals must bear: An individual number which permits tracing of their premises of origin, in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004. - /Box reference I.31: Возраст : (месеци). /Age: (months). - Пол: (М = машко, F = женско, K = кастрисано). /Sex: (M = male, F = female, C = castrated). <p>Дел II: /Part II:</p> <p>(П) Избриши го непотребното. /Delete where not applicable.</p> <p>(П) Во случај кога пратката е групирана во собирен центар и се состои од животни кои биле натоварени на различни датуми, датумот на кој започнало патувањето за целата пратка се смета дека е првиот датум кога кој било дел од пратката го напушти одредувачите на потекло. /In the case where a consignment is grouped in an assembly centre and comprises animals that were loaded on different dates, the date on which the journey commenced for the whole consignment is considered to be the earliest date when any part of the consignment left the holding of origin.</p> <p>(П) Оваа изјава не ги ослободува превозниците од обврски кои ги имаат во согласност со правилата кои се во сила во Унијата особено во однос на погодноста на животните за транспорт. /This statement does not exempt transporters from their obligations in accordance with Union rules in force in particular regarding the fitness of animals to be transported.</p> <p>(П) Да се пополни во случај на пратка групирана во одобрени собирен центар или во одобрени простории на трговецот. /To be completed in case of consignment grouped in an approved assembly centre or in approved dealer's premises.</p> <p>(П) Да се пополни во случај на пратка групирана во одобрени собирен центар кој се наоѓа во земјата членка на транзит. /To be completed in case of consignment grouped in an approved assembly centre located in the Member State of transit.</p> <p>П</p> <p>Официјален ветеринар или официјален инспектор /Official veterinarian or official inspector</p> <p>Име (со големи букви): /Name (in capital letters):</p> <p>Локална ветеринарна единица: /Local Veterinary Unit:</p> <p>Датум: /Date:</p> <p>Печат: /Stamp:</p> <p>Квалификација и наслов: /Qualification and title:</p> <p>ЛВЕ Бр.: /LVU No.:</p> <p>Потпис: /Signature:</p>		

ОБРАЗЕЦ II
/MODEL IIЕВРОПСКА УНИЈА
/EUROPEAN UNIONВетеринарно здравствен сертификат за ставање во
промет
/Intra trade certificate

I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code	I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number I.3. Централен надлежен орган /Central competent authority I.4. Локален надлежен орган /Local competent authority	I.2 а. Локален референтен број /Local reference No	
I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code	I.6. Бр. на поврзани оригинални сертификати /No(s) of related original certificates	Бр. На придржани документи /No(s) of accompanying documents	
	I.7. Трговец /Dealer Име /Name	Број на одобрение /Approval number	
I.8. Земја на потекло /Country of origin	I.9. Подрачје на потекло /Region of origin	I.10. Земја на дестинација /Country of destination	I.11. Подрачје на дестинација /Region of destination
I.12. Место на потекло /Place of origin Одгледувалиште <input checked="" type="checkbox"/> /Holding Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code	Собирен центар <input checked="" type="checkbox"/> /Assembly centre Број на одобрение /Approval registration number	I.13. Место на дестинација /Place of destination Одгледувалиште <input checked="" type="checkbox"/> /Holding Простории на трговец <input checked="" type="checkbox"/> /Dealer's premises Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code	Собирен центар <input checked="" type="checkbox"/> /Assembly centre Број на одобрение /Approval number
I.14. Место на натовар /Place of loading Поштенски број /Postal code	I.15. Дата и време на појаѓање /Date and time of departure		
I.16. Средства за транспорт /Means of transport Авион <input checked="" type="checkbox"/> /Aeroplane Брод <input checked="" type="checkbox"/> /Ship Средство за патен сообраќај <input checked="" type="checkbox"/> /Road vehicle I.18. Опис на стоката /Description of commodity	I.17. Превозник /Transporter Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code	Број на одобрение /Approval registration number Земја членка /Member State	
	I.19. Код на стоката (ЦН код) /Commodity code (CN code)		

		I.20. Количество /Quantity	
I.21.		I.22. Број на пакувања /Number of packages	
I.23. Бр. на пломба / контејнер Seal/Container No		I.24.	
I.25. Пратките се наменети за : /Commodities certified for:			
Тоене <input checked="" type="checkbox"/> /Fattening			
I.26. Пренос преку трета земја <input type="checkbox"/> /Transit through third country		I.27. Транзит преку земји членки <input type="checkbox"/> /Transit through Member States	
Трета земја /Third country	ИСО код /ISO code	Земја членка /Member State	ИСО код /ISO code
Место на излез /Exit point	Код /Code	Земја членка /Member State	ИСО код /ISO code
Место на влез /Entry point	Бр. на граничен контролен пункт (ГКП) BIP No	Земја членка /Member State	ИСО код /ISO code
I.28. Извоз <input type="checkbox"/> /Export		I.29. Проценето време на патување /Estimated journey time	
Трета земја /Third country	ИСО код /ISO code		
Место на излез /Exit point	Код /Code		
I.30. План на патување /Route plan		Не <input type="checkbox"/> /No	
Да <input type="checkbox"/> /Yes			
I.31. Идентификација на стоките /Identification of the commodities			
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Официјална индивидуална ознака /Official individual identification	Возраст /Age	Пол /Sex

Европска Унија
/European Union

91/68/EU Овци/Кози за товење
91/68 EU Ovine/Caprine for
fattening

II. Информации за здравствената состојба /Health information		II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
<p>Дел II : Сертификација Part II : Certification</p> <p>Јас долупотпишаниот официјален ветеринар, потврдувам дека животните што се описаны погоре ги исполнуваат следниве барања: <i>/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described above meet the following requirements:</i></p>			
<p>(¹) или /either</p> <p>(¹) или /or</p> <p>(¹) или /either</p>	<p>II.1.</p> <p>животните се родени и од нивното раѓање се одгледуваат на територијата на Унијата. <i>/The animals were born and have been reared since birth on Union territory.]</i></p> <p>II.1.</p> <p>животните се увезени од трета земја во согласност со Регулативата на Комисијата (ЕУ) 206/2010 најмалку 30 дена пред нивниот натовар. <i>/The animals were imported from a third country in accordance with Commission Regulation (EU) No 206/2010 at least 30 days prior to loading</i></p> <p>II.2.</p> <p>Животните; <i>/The animals;</i></p> <p>II.2.1.</p> <p>бите прегледани денес (во рок од 24 часа пред натовар) и не покажуваат клинички знаци на болест; <i>/have been inspected today (within 24 hours prior to loading) and show no clinical sign of disease;</i></p> <p>II.2.2.</p> <p>не се животни кои треба да бидат уништени заради искоренување на заразни или инфективни болести; <i>/are not animals which are to be destroyed under a scheme to eradicate a contagious or infectious disease</i></p> <p>II.2.3.</p> <p>доаѓаат од одгледувалишта кое е слободно од каква било официјална забрана од здравствени причини, во последните 42 дена во случај на бруцелоза, за последните 30 дена во случај на бешини, за последните 15 дена во случај на антракс, и не биле во контакт со животни од одгледувачи што не ги исполнуваат овие услови; <i>/come from a holding which has been free from any official prohibition on health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for the last 30 days in the case of rabies, for the last 15 days in the case of anthrax, and, have not been in contact with animals from holdings which did not comply with these conditions;</i></p> <p>II.2.4.</p> <p>не доаѓаат од одгледувалиште, ниту биле во контакт со животни од одгледувалиште кое се наоѓа во зона под заштита која е воспоставена согласно законодавството на Унијата и која животните не смеат да ја напуштаат <i>/do not come from a holding and have not been in contact with animals from holdings in a protection zone which has been set up under Union legislation and from which animals are prohibited from leaving;</i></p> <p>II.2.5.</p> <p>не се предмет на мерки на здравствена заштита на животните во согласност со законодавството на Унијата во однос на Шап и лигавка ниту пак биле вакцинирани против Шап и лигавка, <i>/are not the subject of animal health measures pursuant to Union legislation on foot – and – mouth disease and have not been vaccinated against foot – and – mouth disease;</i></p> <p>II.3.</p> <p>врз основа на писмена изјава од страна на одгледувач или проверката на регистарот на одгледувалиште и документите за движење кои се водат во согласност со Регулативата на Советот (ЕС) бр 21/2004, особено деловите Б и В од Прилог на таа Регулатива, животните останале на едно одгледувалиште на потекло во период од најмалку 30 дена пред натовар, или на одгледувалиште на потекло уште од раѓање, во случај кога животните не се постари од 30 дена, и на одгледувалиште на потекло не е внесено ниту едно животно од видовите овци и кози во текот на последните 21 дена пред натоварот и не е внесен ниту еден чапункар увезен од трета земја на одгледувалиштето на потекло во текот на 30 дена пред да се испратат од одгледувалиштето на потекло, освен ако тие животни биле внесени во согласност со член 4а (1) од Директивата 91/68/EEC; <i>/based on the written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular in Sections B and C of the Annex to that Regulation, the animals have remained on a single holding of origin for a period of at least the last 30 days, or on the holding of origin since birth where the animals are less than 30 days old, and no animal of the ovine and caprine species has been introduced into the holding of origin during the last 21 days and no bovine animal imported from a third country has been introduced into the holding of origin during the last 30 days, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a(1) of Council Directive 91/68/EEC.</i></p> <p>(¹)</p> <p>животните ги исполнуваат дополнителните гаранции пропишани во членовите 7 или 8 од Директивата на Советот 91/68/EEC кои се утврдени за земја членка на дестинација или дел од нејзината територија [внесете земја членка или дел од нејзината територија] <i>/The animals comply with the additional guarantees provided for in Articles 7 or 8 of Directive 91/68/EEC and laid down for the Member State of destination or part of its territory (insert Member State or part of its territory) in Commission Decision/.... (insert number).]</i></p> <p>II.5.</p> <p>животните исполнуваат барем еден од следните услови и затоа се квалификувани за прием на одгледувалишта на овци и кози кои се официјално слободни од бруцелоза (B. melitensis). <i>/The animals comply with at least one of the following conditions and therefore qualify for admission to an ovine or caprine holding which is officially brucellosis – free (B. melitensis).</i></p> <p>(П) или /either</p> <p>одгледувалиштето на потекло се наоѓа во земја членка или на дел од нејзината територија [внесете го името на земјата членка или дел од нејзината територија] која е со статус официјално слободна од бруцелоза во согласност со Одлука на Комисијата/.... (внесете бројот). <i>/the holding of origin is situated in a Member State or part of its territory (insert name of Member State or part of its territory) which is recognized as being officially brucellosis – free in accordance with Commission Decision/.... (insert number).]</i></p> <p>(I) или /or</p> <p>(П) или /or</p> <p>тие доаѓаат од одгледувалишта слободни од бруцелоза (B. melitensis) и <i>/they come from a brucellosis – free (B.melitensis) holding, and</i></p> <p>(i)</p> <p>идентификувани поединечно во согласност со Регулативата на Советот (ЕК) бр. 21/2004, <i>/are identified individually in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004,</i></p> <p>(ii)</p> <p>никогаш не биле вакцинирани против бруцелоза или не биле вакцинирани против бруцелоза во последните две години или животните се женски единки постари од две години кои биле вакцинирани против бруцелоза пред да наполнат возраст од седум месеци, <i>/have never been vaccinated against brucellosis or have not been vaccinated against brucellosis in the last two years or the animals are females over two years old which were vaccinated against brucellosis before the age of seven months</i></p> <p>(iii)</p> <p>биле изолирани под официјален надзор на одгледувалиштето на потекло и, за време на изолацијата, биле предмет на две тестирања за бруцелоза во согласност со Прилог В од Директивата 91/68/EEC при што се добиени негативни резултати, а тестирањата биле спроведени во интервал од најмалку шест недели. <i>/were isolated under official supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, two tests for brucellosis accordance with Annex C to Directive 91/68/EEC, separated by an interval of at least six weeks.]</i></p>		

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
II.6. животните исполнуваат барем еден од следниве услови и затоа се квалификувани за прием на одгледувалишта на овци и кози кои се слободни од бруцелоза (B.melitensis): /The animals comply with at least one of the following conditions and therefore qualify for admission to an ovine or caprine holding which is brucellosis – free (B.melitensis):		
(¹) доаѓаат од одгледувалишта кои се официјално слободни од бруцелоза (B.melitensis) /[they come from an officially brucellosis – free (B.melitensis) holding.]		
(²) или /either (³) или and/or (⁴) или and/or до денот на квалификација согласно плановите за искоренување одобрени во согласност со Одлука на Советот 90/242/ЕЕС, тие потекнуваат од одгледувалиште кое не е официјално слободно од бруцелоза или слободно од бруцелоза во согласност со следниве услови: [until the qualifying date under eradication plans approved pursuant to Council Decision 90/242/EEC, they originate from a holding other than officially brucellosis – free and brucellosis – free and comply with the following conditions:		
(i) се идентификувани индивидуално во согласност со Регулативата на Советот (ЕК) бр. 21/2004, /[are identified individually in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004,		
(ii) потекнуваат од одгледувалиште во кое сите животни од видовите приемчиви на бруцелоза (B.melitensis) не покажуваат клинички симптоми или било какви други симптоми на бруцелоза најмалку во последните 12 месеци; и /[originate from a holding in which all the animals of species susceptible to brucellosis (B.melitensis) have been free of clinical symptoms or any other symptoms of brucellosis for at least the last 12 months; and		
(⁵) или /either (⁶) или /or (⁷) или /or животните се наменети за земја членка или зона на земја членка наведена во точка 2.3 од делот А од Глава А од Прилог VIII на Регулативата (Е3) бр. 999/2001 на Европскиот парламент и на Советот кои имат занемарлив статус на ризик за класичен облик на скрепи или за земја членка наведена во точка 3.2 од тој дел која има одобрена национална програма за контрола на скрепи, и /[The animals are intended for a Member State or zone of a Member State listed in point 2.3 of Section A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as having a negligible risk status for classical scrapie, or for a Member State listed in point 3.2 of that Section as having an approved national scrapie control programme, and		
(⁸) или /either (⁹) или /or (¹⁰) или /or животните се наменети за земја членка или зона на земја членка наведена во точка 2.3 од делот А од Глава А од Прилог VIII на Регулативата (Е3) бр. 999/2001 која има занемарлив статус на ризик за класичен облик на скрепи.] /[come from a holding situated in a Member State or zone of a Member State listed in point 2.3 of Section A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 as having a negligible risk status for classical scrapie.]		
(¹¹) или /and/or (¹²) или /and/or (¹³) или /and/or животните се одгледувалиште признатено дека има занемарлив статус на ризик за класичен облик на скрепи во согласност со точката 1.2 од Делот А од Глава А од Прилог VIII на Регулативата (Е3) бр. 999/2001 и е наведен како таков од страна на надлежниот орган на земјата членка во согласност со точка 1.1 од тој Дел] /[come from a holding recognized as having a negligible risk of classical scrapie in accordance with point 1.2 of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 and listed as such by the competent authority of the Member State in accordance with point 1.1 of that Section.]		
(¹⁴) или /and/or (¹⁵) или /or животните се одгледувалиште које не е предмет на мерките пропишани во точките 3 и 4 од Глава Б од Прилог VII на Регулатива (Е3) бр. 999/2001 и животните се од вид на овци од ARR / ARRI природ протеин генотипот.] /[come from a holding not subject to the measures laid down in points 3 and 4 of Chapter B of Annex VII to Regulation (EC) No 999/2001 and the animals are of the ovine species of the ARR/ARR prion protein genotype.]		
(¹⁶) или /and/or (¹⁷) или /or животните се наменети за одобрено тело, институт или центар како што е дефинирано во член 2(1) (в) од Директивата 92/65 / ЕЕ3]] /[come from and are destined for an approved body, institute or centre as defined in Article 2(1) (c) of Directive 92/65/EEC.]		
(¹⁸) или /or животните биле транспортирани со средства за превоз и чување кои претходно се исчистени и дезинфекцирани со официјално одобрено средство за дезинфекција и на начин кој обезбедува ефикасна заштита на здравствениот статус на животните. /the animals were transported using means of transport and containment which had, before-hand, been cleansed and disinfected using an officially approved disinfectant, and in such away as to provide effective protection of the animals' health status		
II.8.2. врз основа на официјалната документација која ја придржува пратката на животните, пратката опфатена со овој здравствен сертификат е предвидено да го започне патувањето на (внесете датум) (1) /based on the official documentation accompanying the animals, the consignment covered by this health certificate is due to start the journey on..... (insert date) (1).		
II.8.3. За време на проверката на животните опфатени со овој здравствен сертификат истите биле погодни за транспорт согласно предвиденото патување во согласност со одредбите од Регулативата на Советот (ЕК) бр. 1/2005 (1). /At the time of inspection the animals covered by this health certificate were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005 (1).		

Европска Унија
/European Union

91/68/EU Овци/Кози за товење
91/68 EU Ovine/Caprine for fattening

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
<p>Забелешки /Notes</p> <p>Дел I: /Part I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Точка I.19: Користете го соодветниот CN код под следниве наслови: 0104 10 или 0104 20. /Use the appropriate CN code under the following headings: 0104 10 or 0104 20. - Точка I.23: За контейнери или кутии, мора да бидат вклучени бројот на контейнерот и бројот на пломба (ако е применливо). /For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) must be included. - Точка I.31: Систем за идентификација: Животните мора да носат: Индивидуален број кој дозволува спедливост наназад до одгледувалиштето на потекло, во согласност со Регулатива на Советот (ЕК) бр. 21/2004. /Identification system: The animals must bear: An individual number which permits tracing of their premises of origin, in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004. <p>Возраст : (месеци). /Age: (months).</p> <p>Пол: (М = машко, F = женско, K = кастрирано). /Sex: (M = male, F = female, C = castrated).</p> <p>Дел II: /Part II:</p> <ul style="list-style-type: none"> (-) Избриши го непотребното. /Delete where not applicable. (-) Во случај кога пратката е групирана во собирен центар и се состои од животни кои биле натоварени на различни датуми, датумот на кој патувањето започнало за целата пратка се смета дека е најранниот датум кога било кој дел од пратката го напуштила одгледувалиштето на потекло. /In the case where a consignment is grouped in an assembly centre and comprises animals that were loaded on different dates, the date on which the journey commenced for the whole consignment is considered to be the earliest date when any part of the consignment left the holding of origin. () Оваа изјава не го ослободува превозникот од обврски кои има согласност со правилата на Унијата кои се на сила особено во однос на погодноста на животните за транспорт. /This statement does not exempt transporters from their obligations in accordance with Union rules in force in particular regarding the fitness of animals to be transported. - Овој сертификат е валиден во период од 10 дена. /This certificate is valid for 10 days. - Бојата на печатот и потписот мора да бидат различни од бојата во која е испечатен сертификатот. /The colour of the stamp and the signature must be different from that of the other particulars in this certificate 		
<p>Официјален ветеринар или официјален инспектор /Official veterinarian or official inspector</p> <p>Име (со големи букви). /Name (in capital letters):</p> <p>Локална ветеринарна единица: /Local Veterinary Unit:</p> <p>Датум: /Date:</p> <p>Печат: /Stamp:</p>	<p>Квалификација и наслов: /Qualification and title:</p> <p>ЛВЕ Бр.: /LVU No.:</p> <p>Потпис: /Signature:</p>	

ОБРАЗЕЦ III
/MODEL IIIЕВРОПСКА УНИЈА
/EUROPEAN UNIONВетеринарно здравствен сертификат за ставање во промет
/Veterinary health certificate for transport

Intra trade certificate

I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number I.2.a. Локален референтен број /Local reference No						
		I.3. Централен надлежен орган /Central competent authority						
		I.4. Локален надлежен орган /Local competent authority						
I.5. Примач /Consignee Б		I.6. Бр. на поврзани оригинални сертификати /No(s) of related original certificates Трговец /Dealer Име /Name						
I.8. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	I.9. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.10. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.11. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
I.12. Место на потекло /Place of origin Одгледувалиште о /Holding Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code		Собирен центар о /Assembly centre Број/ на одобрение /Approval/registration number		I.13. Место на дестинација /Place of destination Одгледувалиште о /Holding Простории на трговец /Dealer's premises Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code				
I.14. Место на натовар /Place of loading Поштенски број /Postal code				I.15. Дата и време на поѓање /Date and time of departure				
I.16. Средства за транспорт /Means of transport Авion <input checked="" type="checkbox"/> /Aeroplane Средство за патен сообраќај <input checked="" type="checkbox"/> /Road vehicle Идентификација: /Identification: Број (Броеви): /Number(s):		Брод <input checked="" type="checkbox"/> /Ship	Железнички вагон /Railway wagon	Other <input checked="" type="checkbox"/> /Друго	I.17. Превозник /Transporter Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code	Број на одобрение /Approval number	Земја членка /Member State	

I.18. Опис на стоката /Description of commodity	I.19. Код на стоката (ЦН код) /Commodity code (CN code)		
I.20. Количество /Quantity			
I.21.	I.22. Број на пакувања /Number of packages		
I.23. Бр. на пломба / контейнер Seal/Container No	I.24.		
I.25. Пратите се наменети за : /Commodities certified for: Одгледување <input checked="" type="checkbox"/> /Breeding			
I.26. Пренос преку трета земја <input type="checkbox"/> /Transit through third country Трета земја /Third country Место на излез /Exit point Место на влез /Entry point	ИСО код /ISO code Код /Code Бр. На граничен контролен пункт (ГКП) /BIP No	I.27. Транзит преку земји членки <input type="checkbox"/> /Transit through Member States ИСО код /ISO code Земја членка /Member State Земја членка / Member State Земја членка / Member State	
I.28. Извоз /Export Трета земја /Third country Место на излез /Exit point	<input type="checkbox"/> ИСО код /ISO code Код /Code	I.29. Проценето време на патување /Estimated journey time	
I.30. План на патување /Route plan Да <input type="checkbox"/> /Yes		Не <input type="checkbox"/> /No	
I.31. Идентификација на стоките /Identification of the commodities Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Официјална индивидуална ознака /Official individual identification	Возраст /Age	Пол /Sex

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
<p>Јас долупотпишаниот официјален ветеринар, потврдувам дека животните што се описаны погоре ги исполнуваат следниве барања: $\text{I}, \text{the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described above meet the following requirements:}$</p> <p>(¹) или /either [II.1. животните се родени и од нивното раѓање се одгледуваат на територијата на Унијата] $\text{/The animals were born and have been reared since birth on Union territory.}$</p> <p>(¹) или /or [II.1. животните се увезени од трета земја во согласност со Регулативата на комисијата (ЕУ) Бр. 206/2010 најмалку 30 дена пред нивниот натовар; $\text{/The animals were imported from a third country in accordance with Commission Regulation (EU) No 206/2010 at least 30 days prior to loading}$</p> <p>II.2. Животните; /The animals;</p> <p>II.2.1. биле прегледани денес (во рок од 24 часа пред натовар) и не покажуваат клинички знаци на болест; $\text{/have been inspected today (within 24 hours prior to loading) and show no clinical sign of disease;}$</p> <p>II.2.2. не се животни кои треба да бидат уништени заради искоренување на заразни или инфективни болести; $\text{/are not animals which are to be destroyed under a scheme to eradicate a contagious or infectious disease}$</p> <p>II.2.3. доаѓаат од одгледувалиште кое е слободно од било каква официјална забрана во однос на здравствената состојба, во последните 42 дена во случај на бруцелоза, во последните 30 дена во случај на бенцило, во последните 15 дена во случај на антракс, и не биле во контакт со животни од одгледувачи кои не ги исполнуваат овие услови; $\text{/come from a holding which has been free from any official prohibition on health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for the last 30 days in the case of rabies, for the last 15 days in the case of anthrax, and, have not been in contact with animals from holdings which did not comply with these conditions;}$</p> <p>II.2.4. не доаѓаат од одгледувалиште и не биле во контакт со животни од одгледувалиште кое се наоѓа во зоната под заштита која е воспоставена согласно законодавството на Унијата и која животните не смеат да ја напуштаат; $\text{/do not come from a holding and have not been in contact with animals from holdings in a protection zone which has been set up under Union legislation and from which animals are prohibited from leaving;}$</p> <p>II.2.5. не се предмет на мерки во однос на здравствена заштита на животните во согласност со законодавството на Унијата применливи на Шап и лигавка ниту пак биле вакцинирани против Шап и лигавка; $\text{/are not the subject of animal health measures pursuant to Union legislation on foot – and – mouth disease and have not been vaccinated against foot – and – mouth disease;}$</p> <p>II.3. врз основа на писмена изјава од страна на одгледувачот или проверката на регистарот на одгледувалиште и документите за движење кои се чуваат во согласност со Регулативата на Советот (ЕС) бр 21/2004, особено деловите Б и В од Прилог на таа Регулатива, животните останале на едно одгледувалиште на потекло за период од најмалку 30 дена пред натовар, или на одгледувалиште на потекло уште од раѓање, во случај кога животните не се постари од 30 дена, и на одгледувалиште на потекло не е внесено ниту едно животно од видовите овци и кози во текот на последните 21 ден пред натоварот и не е внесен ниту еден чапункар увезен од трети земји на одгледувалиштето на потекло во текот на 30 дена пред да се испратат од одгледувалиштето на потекло, освен ако тие животни биле внесени во согласност со член 4(1) од Директивата 91/68/EEC; $\text{/based on the written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular in Sections B and C of the Annex to that Regulation, the animals have remained on a single holding of origin for a period of at least the last 30 days, or on the holding of origin since birth where the animals are less than 30 days old, and no animal of the ovine and caprine species has been introduced into the holding of origin during the last 21 days and no bovine animal imported from a third country has been introduced into the holding of origin during the last 30 days, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a(1) of Council Directive 91/68/EEC.}$</p> <p>(¹) [II.4. животните ги исполнуваат дополнителните гаранции пропишани во членовите 7 или 8 од Директивата на Советот 91/68/EEC кои се утврдени за земја членка на дестинација или дел од нејзината територија [внесете земја членка или дел од нејзината територија (внесете бројот.)] $\text{/The animals comply with the additional guarantees provided for in Articles 7 or 8 of Directive 91/68/EEC and laid down for the Member State of destination or part of its territory (insert Member State or part of its territory) in Commission Decision /.../... (insert number).}$</p> <p>II.5. животните исполнуваат барем еден од следните услови и затоа се квалификуваки за прием на одгледувалишта на овци и кози кои се официјално слободни од бруцелоза (B. melitensis); $\text{/The animals comply with at least one of the following conditions and therefore qualify for admission to an ovine or caprine holding which is officially brucellosis – free (B. melitensis).}$</p> <p>(П) или /either [одгледувалиштето на потекло се наоѓа во земја членка или дел од нејзината територија [внесете го името на земјата членка или дел од нејзината територија] која е со статус на слободна од бруцелоза во согласност со Одлука на Комисијата /.../... (внесете бројот.)] $\text{[the holding of origin is situated in a Member State or part of its territory (insert name of Member State or part of its territory) which is recognized as being officially brucellosis – free in accordance with Commission Decision /.../... (insert number).]}$</p> <p>(П) или /or (П) или /or [тие доаѓаат од одгледувалишта официјално слободни од бруцелоза (B. melitensis)] $\text{[they come from an officially brucellosis – free (B. melitensis) holding.]}$</p> <p>тие доаѓаат од одгледувалишта слободни од бруцелоза (B. melitensis) и $\text{[they come from a brucellosis – free (B. melitensis) holding, and]$</p> <p>(i) Се идентификувани индивидуално во согласност со Регулативата на Советот (ЕК) бр. 21/2004, $\text{/are identified individually in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004.}$</p> <p>(ii) никогаш не биле вакцинирани против бруцелоза или не биле вакцинирани против бруцелоза во последните две години или животните се женски единки постари од две години кои биле вакцинирани против бруцелоза пред да наполнат возраст од седум месеци, $\text{/have never been vaccinated against brucellosis or have not been vaccinated against brucellosis in the last two years or the animals are females over two years old which were vaccinated against brucellosis before the age of seven months.}$</p> <p>(iii) биле изолирани под официјален надзор на одгледувалиштето на потекло и, за време на изолацијата биле предмет на две тестирања за бруцелоза во согласност со Прилог В до Директивата 91/68/EEC при што се добиени негативни резултати, а тестирањата биле спроведени во интервал од најмалку шест недели. $\text{Were isolated under official supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, two tests for brucellosis accordance with Annex C to Directive 91/68/EEC, separated by an interval of at least six weeks.}$</p>		

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
II.6.	животните исполнуваат барем еден од следните услови и затоа се квалификувани за прием на одгледувалишта на овци и кози кои се официјално споредни од бруцелоза (B.melitensis); /The animals comply with at least one of the following conditions and therefore qualify for admission to an ovine or caprine holding which is brucellosis – free (B.melitensis)	
(¹) или /either	доаѓаат од одгледувалишта кои се официјално споредни од бруцелоза (B.melitensis) /[they come from an officially brucellosis – free (B.melitensis) holding]	
(П) или and/or	[доаѓаат од одгледувалишта споредни од бруцелоза (B.melitensis)]	
() или and/or	до денот на квалификација под планови за искоренување одобрени во согласност со Одлука на Советот 90/242/ЕЕС, тие потекнуваат од одгледувалиште официјално споредни од бруцелоза или споредни од бруцелоза во согласност со следните услови: [until the qualifying date under eradication plans approved pursuant to Council Decision 90/242/EEC, they originate from a holding other than officially brucellosis – free or brucellosis – free and comply with the following conditions:	
(i)	се идентификуваат индивидуално во согласност со Регулативата на Советот (ЕК) бр. 21/2004, /are identified individually in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004,	
(ii)	потекнуваат од одгледувалиште во кое сите животни од видовите подложни на бруцелоза (B.melitensis) не покажуваат клинички симптоми или други симптоми на бруцелоза најмалку во последните 12 месеци; и /originate from a holding in which all the animals of species susceptible to brucellosis (B.melitensis) have been free of clinical symptoms or any other symptoms of brucellosis for at least the last 12 months; and	
(П) или /either	не биле вакцинирани против бруцелоза (B.melitensis) во последните две години, и се чувани во изолација под ветеринарен надзор на одгледувалиштето на потекло и, за време на изолацијата биле предмет на две тестирања за бруцелоза во согласност со Прилог В до Директивата 91/68/ЕЕС, при што се добиени негативни резултати, а тестирањата биле спроведени во интервал од најмалку шест недели. /[have not been vaccinated against brucellosis (B.melitensis) in the last two years, and were isolated under veterinary supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, two tests for brucellosis in accordance with Annex C to Directive 91/68/EEC, separated by an interval of at least six weeks.]	
(П) или /or	[се вакцинирани со Rev. 1 вакцина пред да достигнат возраст од седум месеци, но не подоцна од 15 дена пред нивното внесување во одгледувалиштето на дестинација] /[were vaccinated with Rev. 1 vaccine before the age of seven months, but not later than 15 days before their introduction into the holding of destination.]	
(П) II.7.	тие се некастрирани овни размножување и: /They are uncastrated breeding rams and :	
(i)	доаѓаат од одгледувалиште на кое во последните 12 месеци не се регистрирани случаи на заразен епидидимитис кај овни (B.ovis), /come from a holding on which no case of contagious epididymitis of rams (B.ovis) has been recorded in the last 12 months,	
(ii)	На одгледувалиштето се чуват неприкнато во период од последните 60 дена, /have been kept permanently on that holding for the last 60 days,	
(iii)	Во рамките на последните 30 дена било предмет на тестирање за откривање на заразен епидидимитис кај овни (B.ovis) во согласност со Прилог Г до Директивата 91/68/ЕЕС, при што се добиени негативни резултати. /have undergone, within the last 30 days, a test to detect contagious epididymitis of rams (B.ovis) in accordance with Annex D to Directive 91/68/EEC.]	
II.8.	согласно сознанијата на долупотпишаниот и во согласност со писмената изјава дадена од страна на сопственикот, животните не доаѓаат од одгледувалишта, ниту биле во контакт со животни од одгледувалишта на кои биле клинички утврдени следните болести: /To the best of the knowledge of the undersigned and according to the written declaration made by the owner, the animals were not obtained from a holding and have not been in contact with animals from a holding in which the following diseases have been clinically detected:	
(i)	заразна агалакција кај овци (Mycoplasma agalactiae) и заразна агалакција на козите (Mycoplasma agalactiae, M.capricolum, M.mycooides subsp mycooides голем колонија), во последните шест месеци, /within the last six months, contagious agalactia of sheep (Mycoplasma agalactiae) and contagious agalactia of goats (Mycoplasma agalactiae, M.capricolum, M.mycooides subsp mycooides large colony),	
(ii)	паратуберкулоза и казеозен лимфадентис, во рамките на последните 12 месеци, /within the last 12 months, paratuberculosis or caseous lymphadentitis	
(iii)	во последните три години, белодробна аденоатоматоза, маеди/висна или вирусен артритис кај кози/енцефалитис. Овој рок се намалува на 12 месеци доколку животните инфицирани со маеди/висна или вирусен артритис кај кози/енцефалитис биле закланети и останатите животни имале негативни резултати на двете тестирања. /within the last three years, pulmonary adenomatosis, maedi/visna or caprine viral arthritis/encephalitis. However, this time limit is reduced to 12 months if animals affected by maedi/visna or caprine viral arthritis/encephalitis have been slaughtered and the remaining animals have reacted negatively to two tests.	
(П) или /either	животните се наменети за земја членка или зона на земја членка наведена во точка 2.3 од дел А од Глава А од Прилог VIII на Регулативата (ЕК) бр. 999/2001 кои имаат занемарлив статус на ризик во однос на класичен облик на скрепи или за земја членка наведена во точка 3.2 од Той дел која има одобрена национална програма за контрола на скрепи и [The animals are intended for a Member State or zone of a Member State listed in point 2.3 of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 as having a negligible risk status for classical scrapie or for a Member State listed in point 3.2 of that Section as having a approved national scrapie control programme, and () или /either доаѓаат од одгледувалиште со занемарлив статус на ризик во однос на класичен облик на скрепи] /come from a holding situated in a Member State or zone of a Member State listed in point 2.3 of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 as having a negligible risk status for classical scrapie.]	
() или and/or	[доаѓаат од одгледувалиште признато дека има занемарлив статус на ризик во однос на класичен облик на скрепи во согласност со точката 1.2 од Дел А од Глава А од Прилог VIII на Регулативата (ЕК) бр. 999/2001 и е наведен како таков од надлежниот орган на државата на земја членка во согласност со точка 1.1 од тој дел] /come from a holding recognized as having a negligible risk of classical scrapie in accordance with point 1.2 of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 and listed as such by the competent authority of the Member State in accordance with point 1.1 of that Section.]	

II. Информации за здравствената состојба /Health information		II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
<p>(П) или /or</p> <p>II.9.</p>	<p>(“) и/или /and/or</p> <p>животните за земја членка или зона на земја членка наведена во точката 2.3 од делот А од Глава А од Прилог VIII на Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001 заменарлив статус на ризик во однос на класичен облик на скрепи или за земја членка наведена во точка 3.2 од тој која има одобрена национална програма за контрола на скрепи, и ог [II.9. The animals are intended for a Member State or zone of a Member State other than those listed in point 2.3 of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 as having a negligible risk status for classical scrapie or other than those listed in point 3.2 of that Section as having an approved national scrapie control programme, and]</p>	<p>[доаѓаат од одгледувалиште кое не е предмет на мерките пропишани во точките 3 и 4 од Глава Б од Прилог VII на Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001 и животните се од видот на овци од ARR / ARR прион протеин генотип.] /[come from a holding not subject to the measures laid down in points 3 and 4 of Chapter B of Annex VII to Regulation (EC) No 999/2001 and the animals are of the ovine species of the ARR/ARR prion protein genotype]]</p>	
	<p>(“) и/или /and/or</p>	<p>[доаѓаат и се наменети за одобрено тело, институт или центар како што е пропишано во член 2(1) (б) од Директивата 92/65 / ЕЕЗ.] /[come from and are destined for an approved body, institute or centre as defined in Article 2(1) (c) of Directive 92/65/EEC.]</p>	
	<p>(“) или /or</p>	<p>Се во согласност со условите дадени во точка 4.1 (г) од Делот А од Глава А од Прилог VIII на Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001.] /[comply with the conditions set out in point 4.1 (d) of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001.]</p>	
	<p>(П) или /either</p>	<p>доаѓаат од одгледувалиште на земја членка или зона на земја членка наведена во точка 2.3 од делот А од Поглавје А од Прилог VIII на Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001 која има заменарлив статус на ризик во однос на класичен облик на скрепи.] /[come from a holding situated in a Member State or zone of a Member State listed in point 2.3 of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 as having a negligible risk status for classical scrapie.]</p>	
	<p>(П) и/или /and/or</p>	<p>[доаѓаат од одгледувалиште признаено дека има заменарлив статус на ризик во однос на класичен облик на скрепи во согласност со точката 1.2 од Дел А од Глава А од Прилог VIII на Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001 и е наведен како таков од надлежниот орган на земја членка во согласност со точка 1.1 од тој Дел]. /[come from a holding recognized as having a negligible risk of classical scrapie in accordance with point 1.2 of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 and listed as such by the competent authority of the Member State in accordance with point 1.1 of that Section.]</p>	
	<p>(П) и/или /and/or</p>	<p>[доаѓаат од одгледувалиште кои не е предмет на мерките пропишани во точките 3 и 4 од Глава Б од Прилог VII на Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001 и животните се од видот на овци од ARR / ARR прион протеин генотип.] /[come from a holding not subject to the measure laid down in points 3 and 4 of Chapter B of Annex VII to Regulation (EC) No 999/2001 and the animals are of the ovine species of the ARR/ARR prion protein genotype.]</p>	
	<p>(П) и/или /and/or</p>	<p>[доаѓаат од одгледувалиште признаено дека има контролиран статус на ризик во однос на класичен облик на скрепи во согласност со точката 1.3 од Дел А од Глава А од Прилог VIII на Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001 и е наведен како таков од надлежниот орган на земја членка во согласност со точка 1.1 од тој Дел]. /[come from a holding recognized as having a controlled risk of classical scrapie in accordance with point 1.3 of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 and listed as such by the competent authority of the Member State in accordance with point 1.1 of that Section.]</p>	
	<p>(П) и/или /and/or (“) или /or</p>	<p>[доаѓаат и се наменети за одобрено тело, институт или центар како што е пропишано во член 2(1) (б) од Директивата 92/65 / ЕЕЗ.] /[come from and are destined for an approved body, institute or centre as defined in Article 2 (1) (c) of Directive 92/65/EEC.]</p> <p>[се во согласност со условите дадени во точка 4.1 (г) од Делот А од Глава А од Прилог VIII на Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001.] /[comply with the conditions set out in point 4.1 (d) of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001.]</p>	
	II.10.1	<p>Животните биле транспортирани со средства за превоз и чувanje кои се претходно исчистени и дезинфекцирани со официјално одобрено средство за дезинфекција и на начин кој обезбедува ефикасна заштита на здравствениот статус на животните. /The animals were transported using means of transport and containment which had, before-hand, been cleansed and disinfected using an officially approved disinfectant, and in such a way as to provide effective protection of the animals' health status.</p>	
II.10.2	<p>Врз основа на официјалната документацијата која ја придржува пратката на животните опфатени со овој ветеринарно здравствен сертификат, патувањето треба да започне на (внесете датум) (П). /Based on the official documentation accompanying the animals, the consignment covered by this health certificate is due to start the journey on (insert date) (P).</p>		
II.10.3	<p>За време на проверката на животните опфатени со овој здравствен сертификат биле погодни за транспорт на предвиденото патување во согласност со одредбите на Регулативата на Советот (ЕК) бр. 1/2005 (ЕС) (I). /At the time of inspection the animals covered by this health certificate were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005 (P).</p>		
Забелешки: <i>/Notes:</i>			
<p>Дел I: <i>/Part I:</i></p> <p>Точка I.19: /Box reference I.19: Користете го соодветниот CN код под следниве наслови: 0104_10 или 0104_20. /Use the appropriate CN code under the following headings: 0104_10 or 0104_20.</p> <p>Точка I.23: /Box reference I.23: За контейнери или кутии, мора да се вклучи бројот на контейнерот и бројот на пломба (ако е применливо). For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) must be included.</p> <p>Точка I.31: /Box reference I.31: Систем за идентификација: Животните мора да носат: Индивидуален број кој овозможува следливост наназад до местото на потекло, во согласност со Регулативата на Советот (ЕК) бр. 21/2004. /Identification system: The animals must bear an individual number which permits tracing of their premises of origin in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004.</p> <p>Возраст: (месеци). /Age: (months).</p> <p>Пол: (М = машко, F = женско, K = кастирирано). /Sex: (M = male, F = female, C = castrated).</p>			

Европска Унија
/European Union

91/68 ЕИ
одгледување
91/68 Ell Ovine/Caprine for
breeding

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
<p>Дел II: /Part II:</p> <p>(П) Избриши го непотребното /Delete where not applicable.</p> <p>(П) Во случај кога пратката е групирана во собирен центар и се состои од животни кои биле натоварени на различни датуми, датумот на кој патувањето започнало за целата пратка се смета најраниот датум кога било кој дел од пратката го напуштил одгледувалиштето на потекло. /In the case where a consignment is grouped in an assembly centre and comprises animals that were loaded on different dates, the date on which the journey commenced for the whole consignment is considered to be the earliest date when any part of the consignment left the holding of origin.</p> <p>(П) Оваа изјава не го ослободува превозникот од обврски кои ги има согласност со правилата на Унијата кои се во сила освен во однос на погодноста на животни за транспорт. /This statement does not exempt transports from their obligations in accordance with Union rules in force in particular regarding the fitness of animals to be transported.</p> <p>- Овој сертификат е валиден во период од 10 дена. /This certificate is valid for 10 days.</p> <p>- Бојата на печатот и потписот треба да биде различна од бојата во која е печатен сертификатот. /The colour of the stamp and the signature must be different from that of the other particulars in the certificate.</p>		
<p>Официјален ветеринар или официјален инспектор /Official veterinarian or official inspector</p> <p>Име (со големи букви); /Name (in capital letters);</p> <p>Локална ветеринарна единица: /Local Veterinary Unit;</p> <p>Датум: /Date:</p> <p>Печат: /Stamp:</p> <p>Квалификација и наслов: /Qualification and title:</p> <p>Локална ветеринарна единица: LVU No:</p> <p>Потпис: /Signature:</p>		

2821.

Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*)

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придржуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/19, 78/19, 111/19, 121/19, 189/19 и 273/19), Прилогот 6 Делот 10 се заменува со нов Дел 10 кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 – 2251/1

17 септември 2020 година

Скопје

Агенција за храна

и ветеринарство

Директор,

Зоран Атанасов, с.р.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2020/352 од 3 март 2020 година за изменување на Анексот 1 од Регулативата (ЕК) бр. 798/2008 во однос на влезот на Украина во листата на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволен увоз во или транзит низ Заедницата на одредени пратки на живина во поглед на високо патогена авијарна инфлуенца (CELEX бр. 32020R0352) и Регулативата за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2020/1166 од 6 август 2020 година за изменување на Анексот 1 од Регулативата (ЕК) бр. 798/2008 во однос на влезот на Соедините Американски Држави во листата на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволен увоз во или транзит низ Заедницата на одредени пратки на живина во поглед на високо патогена авијарна инфлуенца (CELEX бр. 32020R1166).

Прилог
Дел 10

Листа на трети земји од кој се врши увоз на живина, јајца за ведење, еднодневни пилиња, јајца слободни од одредени патогени, месо, млекно месо, механички оштвоено месо, јајца и произвонли од јајца

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Модел(и)	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гарантии	Посебни и услови				
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8
AL - Албанија	AL - 0	Цела држава	EP, E						S4
AR - Аргентина	AR - 0	Цела држава	POU, RAT, EP, E	SPF			A		S4
AU - Австралија	AU - 0	Цела држава	WGM	VIII					S0, ST0
BR - Бразил	BR - 1	Цела држава	DPR	I					A
		Држави:	Rio Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Пауло	RAT, BPR, DOR, HER, SRA			N		

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонала
				Додатни гаранции	Посебни и услови			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7
		и Мато Гросо до Сул						
BR - 2	Држави: Мато Гросо, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло	BPP, DOC, HEP, SRP, LT20	N				S5, ST0	
BR - 3	Федерална област и државите: Гойас, Минас Геријас, Мато Гросо, Мато Гросо до Сул, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло	WGM	VII				S4	
BA - Босна и Херцеговинa	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-						

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Модел(и)	Ветеринарен сертификат		Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни услови	Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
BW - Боливија	BW - 0	Цела држава	MI/MSM, EP, E	SPF					S4	
BY - Белорусија	BY - 0	Цела држава	EP и E (само за транзит низ Литванија)	DOR BPR RAT	II III VII	IX				
CA - Канада	CA - 0	Цела држава	SPF	EP, E					S4	
CA - Канада	CA - 1	Целата држава Канада, со исклучок на територијата CA-2	WGM	VIII					A	S1, ST1
CA - Канада	CA - 2	Областа на Канада што ја опфаќа:	BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20	N						
			POU, RAT	N						

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на оваа Авијарна инфлуенца ца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни услови			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7
			Територијата на Канада описана како "Примарна Контролна Зона" која е ограничена со следните граници: - на запад, со Тихи Океан, - на југ, со границата со Соединените Американски Држави,	WGM	VIII	P2	04.12.2014 9.6.2015	8
CA-2.1	CA-2.2	Област во	Границата со Соединените Американски Држави, - на север, Автогатот 16, - на исток, со границата помеѓу провинциите Бритиш Колумбија и Алберта	BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	N.P2	A	S1, ST1	9

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со со контролата на Салмонела
			Додатни гаранции	Посебни и услови			
1	2	<p>Опис на третата земја</p> <p>Онтарио која е ограничена со следните граници:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Од провинцијата 119 кадешто се вкрстува со провинцијскиот пат 64 и 25-та линија, - Северно на 25-та линија до местото кадешто се вркствува со патот 68, движејќи на исток на патот 68 до местото кадешто повторно се вкрстува со 25-та линија и продолжувајќи на север на 25-та линија до патот 74, - Источно на патот 74 од 25-та линија 	<p>Модел(и)</p> <p>POU, RAT</p>	<p>Краен датум (1)</p> <p>N, P2</p>	<p>Почеток (2)</p> <p>6A</p>	<p>6B</p> <p>8.10.2015</p>	<p>7</p> <p>8</p> <p>A</p> <p>9</p>

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонелла		
				Додатни гаранции	Посебни и услови					
1	2	3	4	5	6	6А	6В	7	8	9
		до 31-ва линија, - Северно на 31-ва линија од патот 74 до патот 78, - Источно на патот 78 од 31-ва линија до 33-та линија, - 33-та линија на север од патот 78 до патот 84, - Источно на патот 84 од 33-та линија до Автопатот 59, - Јужно на Автопатот 59 од патот 84 до патот 78, - Источно на патот 78 од Автопатот 59 до 13-та линија, - Јужно на 13-та линија од патот 78 до патот Оксфорд 17, - Источно на улица								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмoneла
				Додатни гаранции	Посебни и услови			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7

Оксфорд 17 од 13-та линија до улица Оксфорд 4,
-Јужно на улица Оксфорд 4 од улица Оксфорд 17 до провинцијскиот пат 15,
- Источно на провинцијскиот пат 15, вкрстувајќи се со Автопатот 401, од улица Оксфорд 4 до линијата Мидлтон,
- Линијата Мидлтон на јут, вкрстувајќи го автопатот 403, од провинцијскиот пат 15 до патот Old Stage,
- опатот Stage Road West од линијата Мидлтон до

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни услови			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7
			предвидувајќи го патот 59, - Јужно од провинцијскиот пат 59 од патот Old Stage до патот Curries, - Западно на патот Curries од провинцијскиот пат 59 до линијата Кедар, - Линијата Кедар Саут од патот Curries до патот Rivers, - патот Rivers South West од Линијата Кедар фо линијата Фолденс, - Линијата Фолденс Норп Вест од патот Rivers до патот Sweaburg, - Патот Sweaburg				8	9

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Модел(и)	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни услови	Краен датум (1)	Почеток (2)	
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7

South West од линијата Фолденс до улицата Harris, - Улицата Harris North West од патот Sweaburg до автопатот 401, - Автопатот 401 Вест до улицата Harris до улицата Ingersoll, (провинцијскиот пат 10), - Улицата Ingersoll North (provинцијскиот пат 10), од автопатот 401 до провинцијскиот пат 119, - Провинцијскиот пат 119 од Улицата Ingersoll North (provинцијскиот пат 10) до

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Модел(и)	Ветеринарен сертификат		Посебни услови		Состојба со следењето на ова		Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца		Состојба со контролата на Салмонела
				Долготи и гарантии	Посебни и услови	Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾	Состојба со следењето на ова	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца		
1	2	пограничниот пат 119 се вкрстува со 25-та линија.	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9	A
CA-2.3	Област во провинцијата Онтарио која е ограничена со следните граници: - Патот Township 4, западно од кадешто се вкрстува со автопатот 401 до патот Blandford, - Северно од патот Blandford од Патот Township 4 до патот Oxford-Waterloo,	WGM	VIII	P2	8.4.2015	8.10.2015	N, P2	BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	S1, ST1			

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Модел(и)	Ветеринарен сертификат		Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9

патот Blandford до патот Walker,
 - Северно на патот Walker од патот Oxford-Waterloo до улицата Bridge,
 - Источно на улицата Bridge од патот Walker до патот Puddicombe,
 - Северно на патот Puddicombe од улицата Bridge до патот Bethel,
 - Источно на патот Bethel од патот Puddicombe до улицата Queen,
 - Јужно на улицата Queen од патот Bethel до улицата Bridge,
 - Источно на улицата Bridge од улицата Queen до

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни и услови			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7
			патот Trussler, - Патот Trussler на југ, од улицата Bridge до патот Oxford 8, - патот Oxford 8 источно од патот Trussler до улицата Northumb-Berland, - Јужно од улицата Northumberland од патот Oxford 8, продолжувајќи како улица Swan/пат Aug до пат Brant Waterloo, од улица Swan/пат Aug до пат Trussler, - Јужно на патот Trussler од патот Brant Waterloo до патот Township 5,			8	9	

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонала
				Додатни гаранции	Посебни услови			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7
			- Западно на патот Township 3 од патот Blenheim до патот Oxford 22, - Северно на патот Oxford 22 од Township 3 до Township 4, - Западно на патот Township 4 од патот Oxford 22 до автопатот 401.					8
CH - Швајцарија	CH - 0	Цела држава		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, RAT, WGM, E, EP		A		S4
CL - Чиле	CL - 0	Цела држава		SPF EP, E BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20		N		S0, ST0

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни услови	Краен датум (1)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8
			WGM	VIII	N				
			POU, RAT						
CN - Кина	CN - 0	Цела држава	EP						S4
GL - Гренланд	GL - 0	Цела држава	SPF EP, WGM						
HK - Хонг Конг	HK - 0	Цела територија на Посебната Административна Област на Хонг Конг	EP						
IL - Израел	IL - 0	Цела држава	BPR, BPP, DOR, DOC, HER, HEP, LT20 SRP	X	P3	28.1.2017	A	S5, ST1	
			RAT	X	P3	28.1.2017			
			WGM	VII	P3	18.4.2015			
			E	X	P3	28.1.2017			
	IL - 1	Областа јужно од рутата 5	POU	X	N				S4
	IL - 2	Областа северно од рутата 5	POU	X	P3	28.1.2017			

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на оваа Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со со контролата на Салмонела	
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум (1)				
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
IN - Индија	IN - 0	Цела држава	EP							
IS - Исланд	IS - 0	Цела држава	SPF							
KR - Кореа	KR - 0	Цела држава	EP, E						S4	
MD - Молдавија	MD - 0	Цела држава	EP						S4	
ME - Црна Гора	ME - 0	Цела држава	EP BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM,							
MG - Мадагаскар	MG - 0	Цела држава	SPF						S4	
MY - Малезија	MY - 0	-	-							
		Западен Полуостров	EP						S4	
MX -	MX - 0	Цела држава	SPF							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни услови	Краен датум ⁽¹⁾			
1	2	3		4	5	6A	6B	7	8
Мексико			EP			5 февруари 2016			9
NA - Намибија	NA - 0	Цела држава		SPF					
				BPR	I				
				DOR	II				
				HER	III				
				RAT, EP, E	VII				
NC - Нова Каледонија	NC - 0	Цела држава		EP					
				SPF					
NZ - Нов Зеланд	NZ - 0	Цела држава		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20					
				WGM	VIII				
				EP, E, POU, RAT					
PM - Св. Птери и Микелон	PM - 0	Цела држава		SPF					
RS - Србија ⁽³⁾	RS - 0	Цела држава		EP BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM,					

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни услови	Краен датум ()			
RU - Руска Федерација	RU - 0	Цела држава	EP, E, POU						S4
SG - Сингапур	SG - 0	Цела држава	EP						
TH - Тајланд	TH - 0	Цела држава	SPF, EP WGM	VII	17.2012				
TN - Тунис	TN - 0	Цела држава	POU, RAT E		17.2012				S4
TR - Турција	TR - 0	Цела држава	SPF BPP, LT20, BPR, DOR, HER					S0, ST0	
			WGM	VII					
			EP, E, POU, RAT						S4
			SPF						
			E, EP						S4

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум ()			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8
UA - 0	Цела држава	E, EP							9
UA - 1	Цела држава, со исклучок на областа UA - 2	WGM	POU, RAT						
UA - 2	Област во Украина која одговара на:								
UA - 2.1	Областа Керсон (регион)	WGM	POU, RAT	P2	30.11.2016	7 март 2020			
UA - 2.2	Областа Одеса (регион)	WGM	POU, RAT	P2	30.11.2016	7 март 2020			
UA - 2.3	Областа Чернивциски (регион)	WGM	POU, RAT	P2	04.01.2017	7 март 2020			
UA - 2.4	Областа Виница (регион) Немирив Рајон (дистрикт), општините: Селото Березивка	WGM	POU, RAT	P2	04.01.2017	7 март 2020			
				P2	19.01.2020				
				P2	19.01.2020				

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја територија	Опис на третата земја	Модел(и)	Посебни услови		Почеток (1)	Краен датум (1)	Состојба со следењето о на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација ага против Авијарна инфлуенца	Состојба со ко- контрола та на Салмоне- ла
				Ветеринарен сертификат	Додатни и гаранции					
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9

Селото Братислав
Селото Будку
Селото Бугакив
Селото Червоне
Селото Чукив
Селото Данулку
Селото Довзок
Селото Хорднича
Селото Храбровец
Селото Хранитче
Селото Каролина
Селото Коровајна
Селото Корзив
Селото Корзинка
Селото Крикливити
Селото Маринивка
Селото Мелниките
Селото Монастирок
Селото Монастирске

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Посебни услови со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонелла			
				Додатни гаранции	Посебни и услови						
1	2	Градот Немирив Селото Нови Обуходи Селото Остапкивци Селото Озеро Селото Перешиќча Селото Рачку Селото Салингти Селото Самчинци Селото Сазку Селото Селевинци Селото Шолудку Селото Слобитка Селото Сорокудбу Селото Сорокотиазинти Селото Велика Бушинка Селото Вовчок Селото Винанка Селото Јосипенки Селото Зарудинци	Градот Немирив Селото Нови Обуходи Селото Остапкивци Селото Озеро Селото Перешиќча Селото Рачку Селото Салингти Селото Самчинци Селото Сазку Селото Селевинци Селото Шолудку Селото Слобитка Селото Сорокудбу Селото Сорокотиазинти Селото Велика Бушинка Селото Вовчок Селото Винанка Селото Јосипенки Селото Зарудинци	4	5	6	6A	6B	7	8	9

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонала
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум (1)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8
		Селото Зеленианка	SPF						9
US - 0	Цела држава	EP, E	WGM	VII				S4	
US - 1	Областа на САД, со искучуок на територијата US-2	POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20	N				A	S3, ST1	
US - 2	Областа на САД што ја опфаќа:								
US - Соединети Држави	Државата Тенеси: Провинцијата Линcoln Превинцијата Франклин Превинцијата Мур	WGM	VII	P2	4.3.2017	11.08.2017			
US - 21		POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	N P2				A	S3, ST1	
US - 22	Државата	WGM	VII	P2	4.3.2017	11.8.2017			

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни и услови			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7
			Алабама: Провинцијата Мадисон Провинцијата Цексон	POU, RAT				
				BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	N F2	A		S3, ST1
			Државата Јужна Каролина: Провинцијата Честерфилд/Провинцијата Ланчестер/ Провинцијата Кершоу: Зона од 10 км радиус која почнува со точката Н на кружокот Честерфилд 02 објект на Границна Контролна Зона и се ширри во правец	WGM	VIII POU, RAT	P2	84.2020 8.4.2020 5.8.2020	N P2 A
	US - 2.3			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20				S3, ST1

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на Салмонала	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со со следењето на Салмонала	
				Додатни и гаранции	Посебни и услови	Краен датум ⁽¹⁾				
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			на стрелките на часовникот: (a) Северно: 2 км јужно од Автопатот 9, 0,03 км источно од вкрстувањето помеѓу Патот Аирпорт и Патот Раймонд Дисон. (б) Севериисточно: 1 км југозападно од вкрстувањето помеѓу автопатот 268 и Патот Крос Роад Чрч. (в) Источко: 5,1 км западно од Државниот Автопат 109, 1,6 км западно од Патот Ангелус и Рефјуци Драјв. (г) Југоисточно: 3,2 км северозападно од вкрстувањето							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со спледњето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни и услови			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7
UV - Yрутвај	UV - 0	Цела држава	SPF	EP, E, RAT				S4

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни услови			
ZA - Јужна Африка	ZA - 0	Цела држава	Модел(и)	Краен датум (1)	Почеток (2)	6A	6B	7
ZW - Зимбабве	ZW - 0	Цела држава	Модел(и)	Краен датум (1)	Почеток (2)	6A	6B	7
AT - Австрија	AT	Цела држава	Модел(и)	Краен датум (1)	Почеток (2)	6A	6B	7
BE - Белгија	BE	Цела држава	Модел(и)	Краен датум (1)	Почеток (2)	6A	6B	7

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонала
				Додатни гаранции	Посебни услови	Краен датум ⁽¹⁾			
1	2	3		4	5	6	6A	6B	7
BG - Бугарија	BG	Цела држава		MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP				9
DE - Германија	DE	Цела држава			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP				
GR - Грција	GR	Цела држава			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU,				

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум (1)			
1	2	3		4	5	6	6A	6B	7
DK - Данска	DK	Цела држава	POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP					9
EE - Естонија	EE	Цела држава							
IT - Италија	IT	Цела држава							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салимона ла
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум (1)			
1	2	3		4	5	6	6A	6B	7
IE - Ирска	IE	Цела држава	HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP						
CY - Кипар	CY	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP						

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Бетеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со со контролата на Салмoneла
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум (1)	Почеток (2)	
LV - Латвија	LV	Цела држава		4	5	6	6A	6B
				BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP			7	8
LT - Литванија	LT	Цела држава		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP				
LU - Луксембург	LU	Цела држава		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM,				

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни услови	Краен датум (1)	Почеток (2)	
1	2	3		4	5	6	6A	6B
МГ - Малта	MT	Цела држава	WGM, WGM-MI/MSM, E, EP	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP				
GB - Обединето Кралство	GB	Цела држава		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP				
PL - Полска	PL	Цела држава		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM,				

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾	
PT - Португалија	2	3		4	5	6	6A	6B
	PT	Цела држава		RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP			
RO - Романија	RO	Цела држава			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP			
SV - Словачка	SV	Цела држава			BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP,			

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на оваа Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонелла
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум (1)	Почеток (2)	
SI - Словенија	SI	Цела држава	SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP	4	5	6	6A	6B
HU - Унгарија	HU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP					
FI - Финска	FI	Цела држава	BPP, BPR, DOC,					

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонала
				Додатни гаранции	Посебни и услови			
FR - Франција	2	3	4	5	6	6A	6B	7
			DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP					
NL - Холандија	NL	Цела држава		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP				

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат	Посебни услови			Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум ⁽¹⁾			
CZ - Чешка	2	3	MI/MSM, E, EP	4	5	6	6A	6B	7
				BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP					
ES - Шпанија	ES	Цела држава	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP					
SE - Шведска	SE	Цела држава	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-					

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Бетеринарен сертификат	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинацијата против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонела
				Додатни гаранции	Посебни и услови	Краен датум (1)	Почеток (2)	
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7
HR – Хрватска	HR - 0	Цела држава	MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP				
NO – Норвешка	NO-0	Цела држава		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E, EP				
KV - Косово (4)	KV - 0	Цела држава		POU				

(1) Производите, вклучувајќи ги и оние транспортирани по море, производени пред оваа дата може да се извезат во Република

Северна Македонија во рок од 90 дена од оваа дата.

- (²) Само производи, произведени по оваа дата, може да се извезат во Република Северна Македонија.
- (³) Со исклучок на Косово кое во моментов е под меѓународна администрација, согласно Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 10 јуни 1999 година.
- (⁴) Само месо во оригинално пакување кое потекнува од земји и објекти одобрени за увоз во Европската Унија.

Дополнителни гаранции

- 'I': Гаранции за ноеви за расплод и производство кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Ќукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот BPR
 - 'II': Гаранции за еднодневни пилиња од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Ќукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот DOR
 - 'III': Гаранции за јајца за ведење од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Ќукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот HER
 - 'IV': -
 - 'V': Гаранции за ноеви за колење кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Ќукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот SRA
 - 'VI': дополнителни гаранции за месо од живина, сертифицирано во согласност со образецот POU
 - 'VII': дополнителни гаранции за месо од фармски одгледувани ноеви за човечка исхрана, сертифицирано во согласност со образецот RAT
 - 'VIII': дополнителни гаранции за месо од пернат дивец, сертифицирано во согласност со образецот WGM
- Програм за контрола на Salmonella*
- 'SO': Забрана за извоз во Република Северна Македонија на живина за расплод или производство (BPR) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus* и јајца за ведење (HEP) од видот *Gallus gallus* поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.

- S1:** Забрана за извоз во Република Северна Македонија на живина за расплод или производство (ВРР) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод, поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.
- S2:** Забрана за извоз во Република Северна Македонија на живина за расплод или производство (ВРР) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод или за несение јајца, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- S3:** Забрана за извоз во Република Северна Македонија на јајца (E) од видот *Gallus gallus*, од видот *Gallus gallus*, за други цели освен расплод, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- S4:** Забрана за извоз во Република Северна Македонија на јајца (E) од видот *Gallus gallus*, освен јајцата кои се во класа "B", во согласност со националното законодавство и поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- S5:** Забрана за извоз во Република Северна Македонија на живина за приплод или производство од *Gallus gallus* (ВРР), живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од *Gallus gallus* поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "STG"** Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (ВРР) од мисирки, еднодневни пилиња (DOC) од мисирки, живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од мисирки и јајца за насад (НЕР) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- "STI"** Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (ВРР) од мисирки и живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.

Посебни услови

- P2:** Забрана за увоз во или транзит низ Република Северна Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Високот Патогена Авијарна Инфлуенца
- P3:** Забрана за увоз во или транзит низ Република Северна Македонија поради ограничувања

поворзани со појава на Ќукастелска болест

Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на Ќукастелска болест во трети земји или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Ќукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на авијарна инфлуенца во трети земји или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Ќукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

Гаранциите треба да обезбедат дека месото од фармски чувани ноеви наменети за исхрана на лутето (RAT) е добиено од ноеви кои доаѓаат од затворени одгледувалишта на ноеви одобрени од надлежниот орган на третата земја на потекло. Во случај на појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца, увозот на ова месо може и понатаму да биде дозволен, доколку е добиено од ноеви кои доаѓаат од затворени одгледувалишта на ноеви и слободни од Високо Патогена Авијарна Инфлуенца, и каде во радиус од 100 км околу одгледувалиштето, вклучително и во соседната земја, доколку е примениливо, немало појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца, најмалку во последните 30 дена и кадешто непостоел епидемиолшки контакт со одгледувалиште на ноеви или живина во кое Високо Патогена Авијарна Инфлуенца не била детектирана во последните 30 дена.

Програм за надзор на авијарната инфлуенца и план за вакцинација против авијарна инфлуенца

- ‘A’: Трети земји, територии, области или комплекси, кои имаат програм за следење на авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник
- ‘B’: Трети земји, територии, области или оддели имаат програм за вакцинација против авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2822.**

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42, став (1), точка 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14, став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 17 септември 2020 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од ветерна електроцентрала ВЕЦ „БОГОСЛОВЕЦ“.

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-36/20
17 септември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

**ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца

Друштво за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр. 3 А, Скопје-Центар, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца:

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-441-2020

4. Единствен матичен број: 6882609

5. Единствен даночен број: 4080013538130

6. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши од ветерна електроцентрала ВЕЦ „БОГОСЛОВЕЦ“ во Општина Свети Николе и Општина Штип.

7. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

8. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставу-

вање на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

9. Производни капацитети со кои ќе се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши од ветерна електроцентрала ВЕЦ “БОГОСЛОВЕЦ” со следните технички карактеристики:

а) назив на ветерната електроцентрала: ВЕЦ “БОГОСЛОВЕЦ”

б) општи податоци:

- година на почеток на градба: 2020 година
- година на завршеток на градба: 2022 година
- година на почеток на работа: 2022 година
- број на производни единици: 8
- номинална моќност на секоја единица: 4.500 kW
- вкупна моќност на ветерната електроцентрала: 36.000 kW,

в) податоци за опрема:

- број на производни единици: 8
- година на пуштање во работа на производната единица: 2022
- проценет животен век на производната единица: 25 години
- тип и производител на турбина: SG 4.5-145 Siemens Gamesa

- номинална моќност на турбина: 4.500 kW
- висина на кула, односно столб: 107.5 m
- диаметар на ротор: 145 m
- број на лопатки: 3 лопатки на секоја единица
- површина која ја зафаќаат лопатките: 16.513 m²
- тип и производител на генератор: Wind turbine DFIG, Siemens Gamesa Renewable Energy (Gamesa Electric).

- номинална моќност на генератор 4.650 kW
- номинален напон на генератор 690 V AC
- номинална фреквенција 50 Hz
- г) очекувано производство на годишно ниво:
- 75.691 Mwh на база на пресметка P-90 од страна на Tuv Sud

- 83.227 Mwh на база на пресметка P-75 од страна на Tuv Sud
- 91.600 Mwh на база на пресметка P-50 од страна на Tuv Sud

Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 nënpika 17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 1 të Ligjit të Energetikës* („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 96/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 96/19) dhe nenit 14, paragrafi (1) pika 1 të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe 114/20), Komisioni Rregulator i Energetikës dhe i Shërbimeve të Ujtit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 17 shtator 2020, mori

V E N D I M

PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË PËRKOHSHME TË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Prodhimit dhe të Shërbimeve “THOR IMPEKS” import-eksport SHPKNJP, Shkup, i lëshohet licencë e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik i Erës CEE “BOGOSLOVEC”.

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë që është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregulator të Energetikës dhe të Shërbimeve të Ujtit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari

i Komisionit Rregulator i
Energetikës

PA1 nr. 12-36/20

17.9.2020

Shkup

dhe i Shërbimeve të Ujtit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,

Марко Бислимоски, д.в.

Shtojcë:

mënyrën dhe procedurën e dërgimit të raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të raporteve, informatave dhe të dhënavë të tjera, të nevojshme për ndjekjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për kryerjen e veprimtarisë energjetike prodhim të energjisë elektrike.

**LICENCË E PËRKOHSHME
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENRGJETIKE,
PRODHIM I ENRGJISË ELEKTRIKE**

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së përkohshme:

Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve "THOR IMPEKS" eksport-import SHPKNJP, Shkup, me seli në rr. "Maksim Gorki" nr. 3 A, Shkup - Qendër, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca e përkohshme:

Prodhim i energjisë elektrike

3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: EE-PROIZ-441-2020;

4. Numri amzë: 6882609

5. Numri tatimor: 4080013538130

6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike

Bartësi i licencës së përkohshme, kryerjen e veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike, do ta kryejë nga centrali elektrik i erës CEE "BOGOSLLOVEC" në Komunën e Shën Nikollës dhe Komunën e Shtipit.

7. E drejta e kyçjes dhe e qasjes në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike

Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës së kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike, në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

8. Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitet e bartësit të licencës së përkohshme:

Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitet e bartësit të licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e energjisë elektrike,

9. Kapacitet prodhuese me të cilat do të kryhet veprimtaria energjetike

Veprimtaria energjetike, prodhim i energjisë elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik i erës CEE "BOGOSLLOVEC" me karakteristikat teknike në vijim:

a) emri e centralit elektrik të erës: CEE "BOGOSLLOVEC"

b) të dhënat e përgjithshme:

- viti dhe fillimi i ndërtimit: viti 2020
- viti i përfundimit të ndërtimit: viti 2022
- viti i fillimit të punës: viti 2022
- numri i njësive prodhuese: 8
- fuqia nominale e secilës njësi: 4 500 kW
- fuqia totale e instaluar e centralit elektrik të erës: 36 000 kW,

c) të dhënat për pajisjen:

- numri i njësive prodhuese: 8
- viti i lëshimit në përdorim të njësisë prodhuese: 2022
- jetëgjatësia e paraparë e njësisë prodhuese: 25 vite
- lloji dhe prodhuesi i turbinave: SG 4.5-145 Siemens Gamesa

- fuqia nominale e turbinave: 4 500 kW

- lartësia e kullës, gjegjësish shtyllës: 107,5 m

- diamteri i rotorit: 145 m

- numri i lopatave: 3 lopata në secilën njësi

- sipërfaqë, që e zënë lopatat: 16.513 m²

- lloji dhe prodhuesi i gjeneratorit: Wind turbine DFIG, Siemens Gamesa Renewable Energy (Gamesa Electric).

- fuqia nominale e gjeneratorit 4.650 kW

- tensioni nominal i gjeneratorit 690 V AC

- frekuencia nominale 50 Hz

ç) prodhimi i pritur në nivel vjetor:

- 75.691 Mwh në bazë të përllogaritjes P-90 nga Tuv Sud

- 83.227 Mwh në bazë të përllogaritjes P-75 nga Tuv Sud

- 91.600 Mwh në bazë të përllogaritjes P-50 nga Tuv Sud



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламирање: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.



2020227